

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на Р.М бр. 5/02), Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше донесе

О Д Л У К А

За организирање Јавна Презентација и Јавна Анкета по Нацрт-Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше

член 1

Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и Јавна анкета за донесување на Урбанистичкиот план за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше . Урбанистичкиот план за с.Росоки е со опфат од 19,59 ха и е поделен на 4 Урбани блокови. Во опфатот се предвидени намените: А-домување, В-јавни институции, Д2 - заштитно зеленило, Д3 - спорт и рекреација, Д4 – меморијални простори, Е-инфраструктура, сообраќајници, река, зона на водозафат, заштитен појас на 10 кв воздушен вод и заштитен појас на подземен тунел од водозафат до хидросистем „Бошков мост“ .

Границата на плански опфат на урбанистичкиот план е сложена линија која е дефинирана со прекршни точки - дефинирани со 70 координатни точки, дефинирани со - х, у координати, приложени во нацрт-Урбанистичкиот план за с.Росоки.

Нацрт-планот е изработен од „БИЛД“ ДООЕЛ Скопје со техн. бр. 210/12 од 12.2012 год.-ревидиран од страна на „НИМЕР“ ДООЕЛ-д.е. Скопје - бр.03-29/13 од 02.2013 год. и дадено Стручно мислење бр. 09 - 34 од 04.03.2013 год. од страна на Општинската „Комисија за давање мислења по нацрт урбанистичките планови“.

член 2

Јавната анкета ќе се спроведува во периодот од 15 дена и тоа од 08.07. до 22.07.2013 год., а стручната презентација ќе се одржи во с.Тресонче на ден 15.07.2013 год. со почеток во 12 часот .

Јавната анкета ќе се спроведе со изложување на нацрт-урбанистичкиот план во горенаведениот период во просториите на одделението за урбанизам на општина Маврово и Ростуше во Маврови Анови и во с.Росоки .

член 3

Соопштението за организирање на Јавната анкета и Јавната презентација да се објави во две јавни гласила пред отпочнување на Јавната анкета , согласно закон .

член 4

Сите физички и правни лица своите забелешки на изготвениот нацрт-план може да ги достават до општина Маврово и Ростуше во периодот на времетраење на Јавната анкета во писмена форма , на анкетни ливчиња.

По спроведување на Јавната анкета и Јавната презентација , Градоначалникот на општината ќе формира Анкетна комисија за разгледување на приговорите од Јавната анкета и стручната презентација . Анкетната комисија ќе изготви Извештај од Јавната анкета и Јавната презентација за сите пристигнати забелешки со образложение за неприфатените забелешки !

член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Маврово и Ростуша !

УП 1 бр. 09 – 34
04.07.2013 год.

Општина Маврово и Ростуша
Градоначалник
Мукрем Мехмеди